



"Бев издавач, основач на првиот двојазичен весник 'Зора' и сега ја напишав првата македонска книга, издадена од Македонец во Егејска Македонија, која говори за историјата на Македонија. Тоа е книга за современото македонско движење. Во неа пишувам за неправдите кои се правеа врз македонскиот народ, за нивните маки, за лагите кои Грците ги кажуваат за нас Македонците и преку факти од грчката архива ја негирам целата нивна лажна пропаганда", вели авторот на книгата "Историјата на македонското движење за балкански просперитет", Трајко Пасоев.



**"ВЕРУВАМ ДЕКА ЕДЕН ДЕН ЌЕ УСПЕАМ ВО ОНА ШТО ГО ПРАВАМ, ПРЕКУ ИСТОРИСКИ ФАКТИ ДА МУ ЈА ДОКАЖАМ НА СВЕТОТ ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНИЈА И ЗА МАКЕДОНЦИТЕ", ТРАЈКО ПАСОЕВ**

се спротивставуваш на грчките пропаганди, кои негираат сè што е македонско. Сепак, помина времето кога се правеа жестоки притисоци врз тамошното македонско население, а веќе од поодамна се прават чекори за афирмирање на македонското прашање во Егејскиот дел на Македонија.

Токму вака го почнуваме разговорот со македонскиот активист во Грција, господинот Трајко Пасоев. Во 1991 го

во Грција по Граѓанската војна, кое по две-три години премина во партијата "Виножито". Пасоев живее во селото Пожарско. Бил член на Секретаријатот и на Македонското движење за балкански просперитет и на "Виножито".

Сепак, повод за разговорот со него е неговата книга "Историјата на македонското движење за балкански просперитет", во која преку историски податоци говори за неправдите кои

## ЗАПЛАШУВАЊА

"Бев издавач, основач на првиот двојазичен весник 'Зора' и сега ја напишав првата македонска книга, издадена во Егејска Македонија од Македонец, која говори за историјата на Македонија. Тоа е книга за современото македонско движење. Во неа ја опишувам историјата на моето село како пример за историјата на македонската

Пишува:  
Жаклина МИТЕВСКА

# ИСТОРИСКИТЕ ФАКТИ ЈА НЕГИРААТ ГРЧКАТА ПРОПАГАНДА

Гордост е да си Македонец во Егејска Македонија, но истовремено е и тешко секојдневно да им

дина тој го основал Македонското движење за балкански просперитет. Станува збор за прво македонско движење

Грците им ги вршеа на Македонците во текот на севкупната македонска историја.

територија и за останатите села во Егејска Македонија. Пишувам за неправдите кои се правеа врз македонскиот

# ОЧАТ ЗА МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА

народ, за нивните маки, за лагите кои Грците ги кажуваат за нас Македонците. Мојата книга е негација на тоа што тие го кажуваат. Му се посветувам на периодот на Кирил и Методиј, цар Самуил, пишувам за оформувањето на македонскиот јазик, за тоа како се однесуваа Византијците кон Македонците итн. За сè тоа имам документи од грчката архива, за да не речат Грците - еве твоите документи се од Македонија. Тоа се нивни документи", вели авторот на книгата Пасоев.

Книгата, како што објаснува Пасоев, излегла од печат пред одреден период и сè уште не е јавно промовирана.

"Но, знам - вели тој - дека ќе ја побараат многу луѓе. Оние кои ја прочитаа им ја препорачуваат и на други, така што верувам дека таа ќе ја доживее судбината исто како и весникот 'Зора'. Весникот почна да излегува со тираж од 500 примероци и на крај се зголеми на 3.500. Освен Македонците, него го бараа и нашите непријатели".

За животот во Грција вели дека му станал потешок откако почнал да се занимава со македонското прашање.

"Имав дуќан за хемиско чистење во Сobotско. Него официјално не ми го затвори државата, но ги заплашија Македонците да не доаѓаат во дуќанот. А ме замразија и Маџирите и Грците зашто се борам против неправдите кои ги прават врз Македонците. Во моето село, кое е туристичко, има топла бања, па почнав да издавам соби



## ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕЊЕ ЗА БАЛКАНСКИ ПРОСПЕРИТЕТ

под наем, и од тоа живеам. Голем дел од Македонците сè уште се плашат да излезат со мене на кафе за да не ги нападнат некои грчки агенти".

### ПРОГОН

И покрај ваквата судбина овој Македонец ја продолжува борбата за македонското прашање.

"Во Грција - објаснува Трајко Пасоев - секоја година излегуваат стотици изданија

за македонското прашање, но онака како што ним им одговара. За жал, има и телевизиски и радио станици и весници кои нè напаѓаат. Во оваа книга јас се спротивставувам на целата непријателска пропаганда за Македонците. Пишувам и за прогонот за време на Граѓанската војна во Грција. Грците не им дозволуваат на Македонците по род да се вратат на своите огништа. Тоа го направија само Грците по род,

Истражувајќи како се формирал грчкиот род и потврдувам дека современата грчка нација нема врска со античките Грци. Тие не треба да ја користат хеленската историја. Грчкиот јазик е меѓународен, не е национален јазик. И ние Македонците можеме да го користиме грчкиот јазик, но не треба да се сметаме за Грци. Грците не ги сакаат Македонците, и наместо нив носат Маџири од Мала Азија и од Кавказ за да нема македонско малцинство во Егејска Македонија".

За неодамнешната изјава на грчкиот премиер Караманлис дека е Македонец, тој вели дека Караманлис навистина живее на македонска територија, неговата баба била Македонка. Но, вели дека Караманлис треба да се изјасни дали е Македонец по територија или, пак, по националност.

Авторот на книгата потенцира дека никој финансиски не му помогнал за да ја издаде, поради стравот од грчката политика кон ваквите изданија. Книгата ја издал со свои финансиски средства и верува дека дел од нив ќе ги надомести со нејзината продажба, но и ако тоа не се случи, битно му е да успее во својата борба за поправање на грчките невистини.

Сепак, верува дека еден ден ќе успее во она што го прави, да му ја докаже на светот вистината за Македонија и за Македонците и дека Македонците не само во Егејска, туку и во другите делови на Македонија, ќе бидат признати како Македонци и дека ќе ги добијат своите права. Но, сепак борбата треба да ја извојуваат самите Македонци.

**ИСПРАТИ СМС**  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина\*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

**СМС ПОДАРОК** услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ  
\*со празно место, како во примерот

**ИСПРАТИ СМС НА**  
**075 14 14 42**  
20 ДЕН. + 18% ДДВ

**СОНОВНИК**

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: **SON** помн  
Толкувањето го добиваш веднаш.  
\*со празно место како во примерот